

**Повик за изразување на интерес за добивање на менторска поддршка за локални медиуми во Полошкиот Плански Регион (две позиции) бр. 04-2020**

Во рамките на проектот „Граѓанските организации и медиумите во контрола над работата на јавните претпријатија во Полошкиот Плански Регион“, спроведуван од Институтот за стратешки истражувања и едукација – ИСИЕ од Скопје, ќе биде овозможена менторска поддршка на локални медиуми од овој регион. Форматот на медиумот може да биде телевизија, радио, интернет портал, весник и слично од Полошкиот Плански Регион.

Област на делување: менторската поддршка е наменета за локални медиуми кои работат во областите на јавни набавки, јавни претпријатија, транспарентност и отчетност.

Менторската поддршка се состои од:

- Процена на постојните организациони капацитети која се состои во процена на:
  - Можности за подготовка на истражувачка сторија и спроведување на истражување;
  - Можности за соработка со локалниот граѓански сектор и локалните власти;
  - Можност за организација на внатрешните човечки и финансиски капацитети на медиумот;
  - Обука за застапување и известување за прашања поврзани со транспарентноста на локално ниво и
- Анализа на потенцијалните можности за развој која има за цел да даде соодветни препораки за подобрување на капацитетите и поефикасна работа.

Менторската поддршка ќе биде спроведена од страна на ментор обезбеден од страна на ИСИЕ. Трошоците за менторската поддршка се на товар на ИСИЕ. Менторската поддршка е во времетраење од два месеци.

Начин на пријавување: Се доставува писмо за пријава во која се дава краток опис на активностите на апликантот во кој особено се наведува: податоци за назив/име на апликант, регистрација, време на делување, листа на тековни и претходни релевантни објавени истражувачки стории.

Писмото за пријава се доставува најдоцна до 10.7.2020 година на следната електронска пошта: [isie@mail.org](mailto:isie@mail.org)

Оваа активност се реализира со помош на грант доделен преку проектот „Зажакнување на интегритетот и намалување на корупцијата во државниот и во приватниот бизнис-сектор“ што го спроведуваат Центарот за граѓански комуникации, Здружението „Конект“ и Здружението на даночни советници, а во рамките на проектот „Граѓанските организации и медиумите во контрола над работењето на јавните претпријатија во Полошкиот Плански Регион“. Проектот е финансиран од Европската унија.